

UDC: 63/66

ISSN 1409-5157

Година
Volume

45

Македон. земјод. рев., 1998, 45 (1-2) 1 – 106
Maced. Agric. Rev., 1998, 45 (1-2) 1 – 106

Број
Number

1–2

Македонска
земјоделска ревија
Macedonian
Agricultural Review

Скопје – Skopje
1998

НАСЛЕДУВАЊЕ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДНИ СВОЈСТВА КАЈ ХИБРИДИ МЕГУ КУЛТУРНИ БЕЛИ И ЦРВЕНОЗРНЕСТИ ГЕНОТИПОВИ ОРИЗ

Верица Илиева¹, Џане Стојковски², Соња Мазневска²

¹Институти за ориз, 92300 Кочани, Република Македонија

²Земјоделски факултет, 91000 Скопје, Република Македонија

ИЗВАДОК

Како компоненти кои имаат најголемо влијание на хетерозисот за принос на зрно, кај оризот најчесто се наведени бројот на продуктивни братимки и бројот на зрина во метличката. Анализирани се начинот на наследување, варијабилноста и херитабилноста на наследените својства кај хибридите од генерациите F_1 и F_2 , добиени со вкрстување на културни бели сорти и црвенозрнести генотипови ориз (*Oryza sativa L.*).

Бројот на продуктивни братимки најчесто се наследува супердоминантно и доминантно, додека бројот на зрина во главната метличка кај најголем број комбинации се наследува доминантно, а се јавува и супердоминантност и негативен хетерозис.

Варијабилноста на двете испитувани својства е релативно висока. За бројот на продуктивни братимки се движи од 21,96% до 51,25%, а за бројот на зрина во главната метличка од 22,12% до 36,66%. Варијационниот коefициент е повисок кај генерацијата F_2 како резултат на сегрегацијата на својствата.

Херитабилноста е исто така висока и во зависност од комбинацијата на родителските компоненти се движи од 27,99 до 62,05% – за број на продуктивни братимки, и од 27,03 до 66,51% – за број на зрина во главната метличка.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: ориз; принос; културни бели сорти; црвенозрнести генотипови.

ВОВЕД

Приносот е сложено квантитативно свойство и со анализата на самиот принос не може да се детерминира природата на наследувањето на ова свойство. Затоа наследувањето на компонентите на приносот се анализира одделно (Moll и сор., според Radović, 1979).

Поради полигенетото наследување на компонентите на приносот, како и заемното

влијание на генетските и еколошките фактори, создавањето одредени генотипови не може да се предвиди. Значително зголемување на можноста за претходно планирање на резултатите овозможуваат познавањето и анализата на некои генетски параметри на својствата на почетниот и новосоздадениот селекционен материјал.

Целта на овие испитувања е да се одреди начинот на наследување, варијабилноста и херитабилноста на некои компоненти на приносот (број на продуктивни братимки и број на зрина во главната метличка) во генерациите F_1 и F_2 кај хибриди добиени со вкрстосување меѓу културни бели сорти и црвенозрнести генотипови ориз.

Многу често при наследувањето на приносот по растение се јавува позитивен хетерозис кој е најтесно поврзан со бројот на продуктивни братимки и бројот на зрина во метличката (Chang et al., 1971; Swaminathan et al., 1972; Carnahan et al., 1972; Murayama, 1973 – цит. сите според Davis и Rutger, 1976), кога при наследувањето освен супердоминантност се јавува и парцијална доминантност и интермедијарност.

Според резултатите на Мурзова и Купусами (1986) наследувањето на бројот на зрина во метличката е интермедијарно, супердоминантно и со негативна трансгресија.

Бројот на продуктивни братимки е високо варијабилно свойство со CV над 20%, а бројот на зрина во метличката средно до високо варијабилно со CV од 10 до 20% (Даскалов, 1987).

Овие својства имаат висока херитабилност (Lokaprakash et al., 1992; Sawand et al., 1994).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

Хибридизацијата е извршена меѓу три културни бели сорти (монтичели, R-76/6 и ранка) кои се најмногу застапени во производството кај нас и три црвенозрнести генотипови ориз (var. *bicolorata*, *desvauhii* и *caucasica* – според класификацијата на Гущин, 1934) кои исто така се најмногу раширени. И едините и другите се употребени како мајка и како татко. Добисни се 180 хибридни зрна од 12 комбинации. Сите хибридни зрна во 1994 год. се посевани како генерација F_1 заедно со родителите во стакленник. Од секоја главна метличка од генерацијата F_1 во 1995 година се посевани по 50 зрна за добивање на генерација F_2 , во стакленник заедно со родителите, а во фаза на 2–3 листа се расадени во полски услови на растојание 17×20 см. Од секоја хибридна комбинација, како и од секој родител, се анализирани по 50 растенија.

Применета е стандардна агротехника.

Во двете години на испитување анализирани се бројот на продуктивни братимки и бројот на зрна во главната метличка.

Добиените резултати се обработени варијационо статистички според формулите на Mudra (1958). Тестирањето на резултатите помеѓу варијантите е извршено според *t*-тестот.

За одредување на начинот на наследување е користен тест на сигнifikантност на средните вредности на хибридната генерација во однос на родителскиот просек (Borovićević, 1965).

Херитабилноста во пошироката смисла е пресметана во генерацијата F_2 според формулите на Mahmoud и Kramer (1956).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Бројот на продуктивни братимки директно влијае на зголемување на приносот. Затоа поголемото братење е цел на селекцијата кај оризот, особено во програмите со директно сеан ориз, бидејќи директната сеидба резултира во природна селекција против посилното братење и создава материјал со релативно ниско братење.

Покрај позитивната корелација на приносот со силното братење, способноста

за братење не се намалува кога се намали висината на растенија по пат на вкрстосување, туку може уште повеќе да се зголеми (Jennings et al., 1979).

Од анализата на резултатите од нашите истражувања се констатира дека првата година од испитувањата најмала средна вредност за број на продуктивни братимки кај родителите има културната бела сорта монтичели (9,90), а со најголема е културната бела сорта ранка (13,50). И во втората година на испитување најголем број на продуктивни братимки има културната бела сорта ранка (14,68), додека најмала средна вредност за ова својство има генотипот црвенозрnest 2 (9,46).

Кај хибридните потомства во генерацијата F_1 комбинацијата монтичели \times црвенозрnest 2 има најмал просечен број (11,06), а комбинацијата црвенозрnest 3 \times ранка има најголем број на продуктивни братимки (21,31). Во генерацијата F_2 најмала средна вредност на број на продуктивни братимки има истата комбинација како и во генерацијата F_1 , монтичели \times црвенозрnest 2 (12,18), а комбинацијата црвенозрnest 3 \times ранка исто така се одликува со најголема средна вредност за ова својство (20,02), таб. 1 и 2.

Од табелите може да се констатира дека варијабилноста кај ова својство е многу висока. Од родителите со најмал варијационен коефициент во првата година на испитување е сортата ранка (26,01%), а со најголем сортата монтичели (32,85%). Со најмал варијационен коефициент во втората година на испитување се карактеризира генотипот црвенозрnest 2 (39,39%), а со најголем сортата монтичели (45,53%).

Слична варијабилност на ова својство има и хибридното потомство. Најизедначени по бројот на продуктивни братимки во генерацијата F_1 се единките од хибридната комбинација црвенозрnest 3 \times ранка (21,96%), а со најголема варијабилност се оние од комбинацијата монтичели \times црвенозрnest 2 (41,37%). Во генерацијата F_2 комбинацијата црвенозрnest 3 \times ранка има најмала варијабилност (34,45%), а со најголема варијабилност во однос на бројот на продуктивни братимки е комбинацијата црвенозрnest 2 \times ранка (51,23%).

Табела – Table 1

Број на производивни брашнки кај родители и кај генерацијата F_1
Number of productive tillers of the parents and F_1 generation plants

| Комбинација Combination | n | \bar{x} | $s\bar{x}$ | s | CV | t_e | $t_{0,01-0,05}$ | Начин на наследување Way of inheritance |
|----------------------------|-----|-----------|------------|------|-------|-------|-----------------|--|
| монтичили | | 9,90 | 0,59 | 3,25 | 32,85 | 4,68 | | |
| F_1 | 44 | 16,12 | 1,19 | 4,74 | 29,43 | | 2,01–2,69 | сд |
| црвенозрнест 1 | | 11,00 | 0,60 | 3,29 | 29,91 | 3,84 | | |
| монтичили | | 9,90 | 0,59 | 3,25 | 32,85 | 0,92 | | |
| F_1 | 45 | 11,06 | 1,11 | 4,57 | 41,37 | | 2,01–2,69 | д |
| црвенозрнест 2 | | 10,87 | 0,61 | 3,34 | 30,73 | 0,15 | | |
| монтичили | | 9,90 | 0,59 | 3,25 | 32,85 | 4,37 | | |
| F_1 | 49 | 14,57 | 0,89 | 4,08 | 28,01 | | 2,01–2,68 | сд |
| црвенозрнест 3 | | 11,73 | 0,68 | 3,74 | 31,88 | 2,53 | | |
| R-76/6 | | 10,93 | 0,54 | 2,98 | 27,27 | 4,17 | | |
| F_1 | 53 | 14,92 | 0,79 | 3,96 | 26,52 | | 2,01–2,68 | сд |
| црвенозрнест 1 | | 11,00 | 0,60 | 3,29 | 29,91 | 3,95 | | |
| R-76/6 | | 10,93 | 0,54 | 2,98 | 27,27 | 2,14 | | |
| F_1 | 46 | 13,33 | 0,98 | 4,14 | 31,08 | | 2,01–2,69 | сд |
| црвенозрнест 2 | | 10,87 | 0,61 | 3,34 | 30,73 | 2,13 | | |
| црвенозрнест 2 | | 10,87 | 0,61 | 3,34 | 30,73 | 2,04 | | |
| F_1 | 53 | 13,63 | 1,21 | 4,03 | 29,56 | | 2,02–2,33 | сд |
| R-76/6 | | 10,93 | 0,54 | 2,98 | 27,27 | 2,04 | | |
| R-76/6 | | 10,93 | 0,54 | 2,98 | 27,27 | 1,78 | | |
| F_1 | 44 | 13,06 | 1,07 | 4,30 | 32,89 | | 2,01–2,69 | д |
| црвенозрнест 3 | | 11,73 | 0,68 | 3,74 | 31,88 | 1,05 | | |
| ранка | | 13,50 | 0,64 | 3,51 | 26,01 | 3,02 | | |
| F_1 | 39 | 17,91 | 1,31 | 4,35 | 24,27 | | 2,02–2,33 | сд |
| црвенозрнест 1 | | 11,00 | 0,60 | 3,29 | 29,91 | 4,79 | | |
| ранка | | 13,50 | 0,64 | 3,51 | 26,01 | 3,96 | | |
| F_1 | 38 | 19,70 | 1,43 | 4,52 | 22,96 | | 2,02–2,33 | сд |
| црвенозрнест 2 | | 10,87 | 0,61 | 3,34 | 30,73 | 5,68 | | |
| црвенозрнест 2 | | 10,87 | 0,61 | 3,34 | 30,73 | 2,36 | | |
| F_1 | 38 | 14,30 | 1,32 | 4,19 | 29,31 | | 2,02–2,33 | д |
| ранка | | 13,50 | 0,64 | 3,51 | 26,01 | 0,54 | | |
| ранка | | 13,50 | 0,64 | 3,51 | 26,01 | 4,44 | | |
| F_1 | 40 | 20,25 | 1,38 | 4,79 | 23,65 | | 2,02–2,33 | сд |
| црвенозрнест 3 | | 11,73 | 0,68 | 3,74 | 31,88 | 5,54 | | |
| црвенозрнест 3 | | 11,73 | 0,68 | 3,74 | 31,88 | 6,53 | | |
| F_1 | 41 | 21,31 | 1,30 | 4,68 | 21,96 | | 2,02–2,33 | сд |
| ранка | | 13,50 | 0,64 | 3,51 | 26,01 | 5,39 | | |

д – доминантност (dominance); сд – супердоминантност (overdominance)

Табела – Table 2

Број на продуктивни браћимки кај родители и кај генерацијата F₂
Number of productive tillers of the parents and F₂ generation plants

| Комбинација Combination | n | \bar{x} | s \bar{x} | s | CV | h^2 | t_e | t 0,01–0,05 | Начин на наследување Way of inheritance |
|----------------------------|----|-----------|-------------|------|-------|-------|-------|----------------|--|
| монтичели | | 11,76 | 0,76 | 5,35 | 45,53 | | 2,26 | | |
| F ₂ | 98 | 14,46 | 0,92 | 6,54 | 45,21 | 33,18 | | 1,98–2,63 | сд |
| црвенозрнест 1 | | 11,78 | 0,75 | 5,33 | 45,29 | | 2,26 | | |
| монтичели | | 11,76 | 0,76 | 5,35 | 45,53 | | 0,37 | | |
| F ₂ | 98 | 12,18 | 0,85 | 6,00 | 49,28 | 44,63 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 2 | | 9,46 | 0,53 | 3,73 | 39,39 | | 2,71 | | |
| монтичели | | 11,76 | 0,76 | 5,35 | 45,53 | | 0,85 | | |
| F ₂ | 98 | 12,74 | 0,87 | 6,13 | 48,15 | 39,98 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 3 | | 10,40 | 0,60 | 4,22 | 40,56 | | 2,21 | | |
| R-76/6 | | 11,86 | 0,76 | 5,37 | 45,29 | | 2,27 | | |
| F ₂ | 98 | 14,52 | 0,89 | 6,31 | 43,45 | 27,99 | | 1,98–2,63 | сд |
| црвенозрнест 1 | | 11,78 | 0,75 | 5,33 | 45,29 | | 2,35 | | |
| R-76/6 | | 11,86 | 0,76 | 5,37 | 45,29 | | 1,06 | | |
| F ₂ | 98 | 13,06 | 0,84 | 5,96 | 45,66 | 43,72 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 2 | | 9,46 | 0,53 | 3,73 | 39,39 | | 3,62 | | |
| црвенозрнест 2 | | 9,46 | 0,53 | 3,73 | 39,39 | | 3,21 | | |
| F ₂ | 98 | 12,54 | 0,80 | 5,66 | 45,12 | 37,46 | | 1,98–2,63 | д |
| R-76/6 | | 11,86 | 0,76 | 5,37 | 45,29 | | 0,62 | | |
| R-76/6 | | 11,86 | 0,76 | 5,37 | 45,29 | | 0,73 | | |
| F ₂ | 98 | 12,70 | 0,87 | 6,16 | 48,52 | 40,32 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 3 | | 10,40 | 0,60 | 4,22 | 40,56 | | 2,18 | | |
| ранка | | 14,68 | 0,91 | 6,47 | 44,05 | | 1,23 | | |
| F ₂ | 98 | 16,48 | 1,15 | 8,16 | 49,54 | 48,26 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 1 | | 11,78 | 0,75 | 5,33 | 45,29 | | 3,42 | | |
| ранка | | 14,68 | 0,91 | 6,47 | 44,05 | | 2,69 | | |
| F ₂ | 98 | 18,58 | 1,13 | 7,97 | 42,89 | 62,05 | | 1,98–2,63 | сд |
| црвенозрнест 2 | | 9,46 | 0,53 | 3,73 | 39,39 | | 7,31 | | |
| црвенозрнест 2 | | 9,46 | 0,53 | 3,73 | 39,39 | | 2,98 | | |
| F ₂ | 98 | 12,60 | 0,91 | 6,45 | 51,23 | 42,16 | | 1,98–2,63 | и |
| ранка | | 14,68 | 0,91 | 6,47 | 44,05 | | 1,62 | | |
| ранка | | 14,68 | 0,91 | 6,47 | 44,05 | | 2,66 | | |
| F ₂ | 98 | 18,60 | 1,16 | 8,21 | 44,13 | 59,53 | | 1,98–2,63 | сд |
| црвенозрнест 3 | | 10,40 | 0,60 | 4,22 | 40,56 | | 6,28 | | |
| црвенозрнест 3 | | 10,40 | 0,60 | 4,22 | 40,56 | | 8,43 | | |
| F ₂ | 98 | 20,02 | 0,97 | 6,90 | 34,45 | 42,67 | | 1,98–2,63 | сд |
| ранка | | 14,68 | 0,91 | 6,47 | 44,05 | | 4,01 | | |

д – доминантност (dominance); сд – супердоминантност (overdominance); и – интермедијарност (intermediarity)

Од табелата 2 се гледа дека вредностите за херитабилноста покажуваат дека при наследувањето на ова свойство кај некои комбинации поголемо влијание имале надворешните услови, додека кај други генетските и надворешните фактори имале речиси подеднакво влијание.

Најмала херитабилност (27,99%) има комбинацијата $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 1, додека комбинацијата ранка \times црвенозрнест 2 е со доста повисока херитабилност (62,05%), како и комбинацијата ранка \times црвенозрнест 3 (59,53%). Кај останатите комбинации херитабилноста се движи од 33,18% до 48,26%.

Од овие резултати може да се констатира дека херитабилноста не зависи само од сигнificantната разлика на просечните вредности меѓу родителите, туку и од комбинацијата и надворешните фактори.

Во генерацијата F_1 начинот на наследување на бројот на продуктивни братимки е доминантен кај три комбинации (монтичели \times црвенозрнест 2, $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 3 и црвенозрнест 2 \times ранка), додека кај сите останати комбинации наследувањето е супердоминантно. Во генерацијата F_2 кај една комбинација се јавува интермедијарност (црвенозрнест 2 \times ранка), кај пет комбинации супердоминантност (монтичели \times црвенозрнест 1, $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 1, ранка \times црвенозрнест 2, ранка \times црвенозрнест 3 и црвенозрнест 3 \times ранка) и кај останатите шест комбинации (монтичели \times црвенозрнест 2, монтичели \times црвенозрнест 3, $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 2, црвенозрнест 2 $\times R\text{-}76/6$, $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 3 и ранка \times црвенозрнест 1) доминантност. Доминантноста кај сите шест комбинации се однесува на културните бели сорти, а супердоминантност, освен во комбинациите меѓу дивергентните родители, во однос на ова свойство се јавува и во комбинациите чии родители многу не се разликуваат по истото свойство.

Бројот на добро развиени зрна во метличката зависи од откриеноста или обвитканоста на метличката од лисниот ракавец, бројот на примарните и особено секундарните разграничувања на метличката (број на клавчиња), како и од процентот на оплодување и регуларноста на мејотскиот процес. Затоа ова свойство е доста варијабилно.

Најмала средна вредност од родители има генотипот црвенозрнест 2 (99,07), а најголема културната бела сорта монтичели

(132,17). Овис родителски компоненти имаат најмала односно најголема средна вредност на бројот на зрната во главната метличка и во втората година на испитување (генотипот црвенозрнест 2 има средна вредност 100,48, а сортата монтичели 133,40).

Кај хибридените потомства во генерацијата F_1 средната вредност на бројот на зrna од главната метличка се движи од 112,27 кај комбинацијата црвенозрнест 2 $\times R\text{-}76/6$ до 146,00 кај комбинацијата монтичели \times црвенозрнест 3. Во генерацијата F_2 најмала средна вредност има комбинацијата црвенозрнест 2 $\times R\text{-}76/6$ (83,72), а најголема комбинацијата монтичели \times црвенозрнест 3 (140,24).

Просечниот број на зrna во главната метличка кај хибридите во генерацијата F_2 е помал во однос на хибридите од генерацијата F_1 (освен кај една комбинација – $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 2) што е резултат на сегрегацијата и случајното комбинирање на гаметите.

Во табелите 3 и 4 е даден и коефициентот на варирање на бројот на зрната во главната метличка. Со најмал коефициент на варијабилност во првата година на испитување е културната бела сорта ранка (20,48%), а најголема варијабилност има генотипот црвенозрнест 2 (28,54%). Овие две родителски форми и во втората година на испитување се носители на граничните вредности на варијабилноста, од 20,11% кај ранка до 25,63% кај црвенозрнест 2.

Од хибридите во генерацијата F_1 со најмала варијабилност се карактеризира комбинацијата ранка \times црвенозрнест 3 (22,12%), а најголема е варијабилноста кај реципрочната комбинација од истите родителски компоненти црвенозрнест 3 \times ранка (28,38%).

Во генерацијата F_2 воопшто варијабилноста е поголема во однос на генерацијата F_1 и се движи од 25,18% кај комбинацијата $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 1 до 36,66% кај комбинацијата црвенозрнест 2 $\times R\text{-}76/6$.

Херитабилноста за ова свойство се движи од 27,03% кај комбинацијата црвенозрнест 3 \times ранка до 66,51% кај комбинацијата $R\text{-}76/6 \times$ црвенозрнест 2, што значи дека бројот на зrna во главната метличка зависи доста од надворешните услови, како и од комбинацијата меѓу родителските компоненти.

Табела – Table 3

Број на зрна во ѕлавната мешавичка кај родители и кај генерацијата F_1
 Main panicle grain number of the parents and F_1 generation plants

| Комбинација Combination | n | \bar{x} | $s\bar{x}$ | s | CV | t_e | t 0,01–0,05 | Начин на наследување Way of inheritance |
|----------------------------|----|-----------|------------|-------|-------|-------|----------------|--|
| монтичили | | 132,17 | 5,44 | 29,79 | 22,54 | 0,52 | | |
| F ₁ | 44 | 137,37 | 8,39 | 33,58 | 24,44 | | 2,01–2,69 | д |
| црвенозрнест 1 | | 120,77 | 5,08 | 27,82 | 23,03 | 1,69 | | |
| монтичили | | 132,17 | 5,44 | 29,79 | 22,54 | 0,37 | | |
| F ₁ | 45 | 128,47 | 8,36 | 34,46 | 26,82 | | 2,01–2,69 | д |
| црвенозрнест 2 | | 99,07 | 5,16 | 28,28 | 28,54 | 2,99 | | |
| монтичили | | 132,17 | 5,44 | 29,79 | 22,54 | 1,48 | | |
| F ₁ | 49 | 146,00 | 7,57 | 34,72 | 23,78 | | 2,01–2,68 | д |
| црвенозрнест 3 | | 123,00 | 5,42 | 29,68 | 24,13 | 2,47 | | |
| R-76/6 | | 117,07 | 4,56 | 27,96 | 21,32 | 2,71 | | |
| F ₁ | 53 | 138,48 | 6,45 | 32,25 | 23,29 | | 2,01–2,68 | сд |
| црвенозрнест 1 | | 120,77 | 5,08 | 27,82 | 23,03 | 2,16 | | |
| R-76/6 | | 117,07 | 4,56 | 24,96 | 21,32 | 0,48 | | |
| F ₁ | 46 | 121,28 | 7,54 | 31,99 | 26,38 | | 2,01–2,69 | д |
| црвенозрнест 2 | | 99,07 | 5,16 | 28,28 | 28,54 | 2,43 | | |
| црвенозрнест 2 | | 99,07 | 5,16 | 28,28 | 28,54 | 1,24 | | |
| F ₁ | 53 | 112,27 | 9,35 | 31,01 | 27,62 | | 2,02–2,33 | д |
| R-76/6 | | 117,07 | 4,56 | 24,96 | 21,32 | 0,46 | | |
| R-76/6 | | 117,07 | 4,56 | 24,96 | 21,32 | 1,32 | | |
| F ₁ | 44 | 129,56 | 8,29 | 33,14 | 25,58 | | 2,01–2,69 | д |
| црвенозрнест 3 | | 123,00 | 5,42 | 29,68 | 24,13 | 0,66 | | |
| ранка | | 123,53 | 4,62 | 25,30 | 20,48 | 0,86 | | |
| F ₁ | 39 | 133,09 | 10,07 | 33,42 | 25,11 | | 2,02–2,33 | д |
| црвенозрнест 1 | | 120,77 | 5,08 | 27,82 | 23,03 | 1,09 | | |
| ранка | | 123,53 | 4,62 | 25,30 | 20,48 | 0,44 | | |
| F ₁ | 38 | 128,40 | 10,00 | 31,63 | 24,63 | | 2,02–2,33 | д |
| црвенозрнест 2 | | 99,07 | 5,16 | 28,28 | 28,54 | 2,61 | | |
| црвенозрнест 2 | | 99,07 | 5,16 | 28,28 | 28,54 | 2,56 | | |
| F ₁ | 38 | 128,20 | 10,13 | 32,04 | 27,99 | | 2,02–2,33 | д |
| ранка | | 123,53 | 4,62 | 25,30 | 20,48 | 0,42 | | |
| ранка | | 123,53 | 4,62 | 25,30 | 20,48 | 2,02 | | |
| F ₁ | 40 | 144,42 | 9,22 | 31,94 | 22,12 | | 2,02–2,33 | д |
| црвенозрнест 3 | | 123,00 | 5,42 | 29,68 | 24,13 | 2,00 | | |
| црвенозрнест 3 | | 123,00 | 5,42 | 29,68 | 24,13 | 0,74 | | |
| F ₁ | 41 | 115,15 | 9,06 | 32,68 | 28,38 | | 2,02–2,33 | д |
| ранка | | 123,53 | 4,62 | 25,30 | 20,48 | 0,82 | | |

д – доминантност (dominance), сд – супердоминантност (overdominance), и – интермедијарност (intermediarity)

Табела – Table 4

Број на зрна во главната мешавичка кај родители и кај генерацијата F_2
 Main panicle grain number of the parents and F_2 generation plants

| Комбинација Combination | n | \bar{x} | $s\bar{x}$ | s | CV | h^2 | t_e | t 0,01–0,05 | Начин на наследување Way of inheritance |
|----------------------------|----|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
| монтичели | | 133,40 | 4,25 | 30,06 | 22,53 | | 0,85 | | |
| F_2 | 98 | 127,00 | 6,22 | 43,98 | 34,63 | 56,49 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 1 | | 116,07 | 3,96 | 27,99 | 24,12 | | 1,48 | | |
| монтичели | | 133,40 | 4,25 | 30,06 | 22,53 | | 1,82 | | |
| F_2 | 98 | 121,84 | 4,73 | 33,46 | 27,46 | 30,87 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 2 | | 100,48 | 3,64 | 25,75 | 25,63 | | 3,58 | | |
| монтичели | | 133,40 | 4,25 | 30,06 | 22,53 | | 0,96 | | |
| F_2 | 98 | 140,24 | 5,67 | 40,09 | 28,59 | 46,97 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 3 | | 118,48 | 4,01 | 28,35 | 23,93 | | 3,13 | | |
| R-76/6 | | 120,26 | 3,43 | 24,26 | 20,17 | | 1,86 | | |
| F_2 | 98 | 131,00 | 4,66 | 32,99 | 25,18 | 37,60 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 1 | | 116,07 | 3,96 | 27,99 | 24,12 | | 2,44 | | |
| R-76/6 | | 120,26 | 3,43 | 24,26 | 20,17 | | 0,92 | | |
| F_2 | 98 | 126,70 | 6,11 | 43,19 | 34,09 | 66,51 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 2 | | 100,48 | 3,64 | 25,75 | 25,63 | | 3,69 | | |
| црвенозрнест 2 | | 100,48 | 6,34 | 25,75 | 25,63 | | 2,96 | | |
| F_2 | 98 | 83,72 | 4,34 | 30,69 | 36,66 | 33,68 | | 1,98–2,63 | -x |
| R-76/6 | | 120,26 | 3,43 | 24,26 | 20,17 | | 6,60 | | |
| R-76/6 | | 120,26 | 3,43 | 24,26 | 20,17 | | 1,08 | | |
| F_2 | 98 | 126,52 | 4,66 | 32,99 | 26,07 | 36,80 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 3 | | 118,48 | 4,01 | 28,35 | 23,93 | | 1,31 | | |
| ранка | | 125,14 | 3,56 | 25,17 | 20,11 | | 0,55 | | |
| F_2 | 98 | 128,36 | 4,58 | 32,41 | 25,25 | 32,95 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 1 | | 116,07 | 3,96 | 27,99 | 24,12 | | 2,03 | | |
| ранка | | 125,14 | 3,56 | 25,17 | 20,11 | | 2,73 | | |
| F_2 | 98 | 109,48 | 4,49 | 31,77 | 29,02 | 35,78 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 2 | | 100,48 | 3,64 | 25,75 | 25,63 | | 1,56 | | |
| црвенозрнест 2 | | 100,48 | 3,64 | 25,75 | 25,63 | | 1,69 | | |
| F_2 | 98 | 110,42 | 4,60 | 32,55 | 29,48 | 38,84 | | 1,98–2,63 | д |
| ранка | | 125,14 | 3,56 | 25,17 | 20,11 | | 2,53 | | |
| ранка | | 125,14 | 3,56 | 25,17 | 20,11 | | 1,32 | | |
| F_2 | 98 | 133,92 | 5,62 | 39,75 | 29,68 | 54,85 | | 1,98–2,63 | д |
| црвенозрнест 3 | | 118,48 | 4,01 | 28,35 | 23,93 | | 2,24 | | |
| црвенозрнест 3 | | 118,48 | 4,01 | 28,35 | 23,93 | | 2,86 | | |
| F_2 | 98 | 101,40 | 4,42 | 31,27 | 30,84 | 27,03 | | 1,98–2,63 | -x |
| ранка | | 125,14 | 3,56 | 25,17 | 20,11 | | 4,18 | | |

д – доминантност (dominance), -x – негативен хетерозис (-x – negative heterosis)

Иако родителите се доста дивергентни за ова свойство, наследувањето на бројот на зрната во главната метличка во генерацијата F_1 е супердоминантно само кај една комбинација – $R\text{-}76/6 \times \text{црвенозрнест } 1$, а доминантно кај сите останати комбинации. Во генерацијата F_2 кај две хибридни комбинации каде што црвениот генотип е мајка, а културната бела сорта е татко, се јавува негативен хетерозис (црвенозрнест 2 \times $R\text{-}76/6$ и црвенозрнест 3 \times ранка). Кај сите останати хибридни комбинации се јавува доминантност во однос на културните бели сорти, освен во две комбинации, каде што доминантноста е во однос на црвениот генотип (ранка \times црвенозрнест 2 и црвенозрнест 2 \times ранка). Во комбинациите црвенозрнест генотип \times културна бела сорта се јавува негативен хетерозис или доминантност кон црвенозрнестиот генотип, кој има помала средна вредност на ова свойство, па може да се констатира дека наследувањето е во зависност од насоката на вкрстосувањето и од комбинацијата на родителските компоненти.

Доминантноста при наследувањето на бројот на зрната во главната метличка преовладува и во резултатите на Roy и Panwar (1993).

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на добиените резултати може да се заклучи следново:

– Бројот на продуктивни братимки во генерацијата F_1 се наследува супердоминантно и доминантно. Во генерацијата F_2 се јавува интермедиарност, супердоминантност и доминантност кон културната бела сорта.

Херитабилноста на ова свойство се движи од 27,99 до 62,05%, што значи дека својството зависи од комбинацијата и од надворешните услови.

– Бројот на зрната во главната метличка кај хибридите во генерацијата F_1 се наследува доминантно, освен кај една комбинација, каде што се јавува супердоминантност. Во генерацијата F_2 кај две комбинации за ова свойство се јавува негативна трансгресија,

а кај сите останати комбинации наследувањето е доминантно во однос на културните бели сорти, освен кај две комбинации каде што доминантноста е кон црвенозрнестиот родител.

Херитабилноста на ова свойство се движи од 27,03 до 66,51%, што значи дека при неговото наследување големо влијание има еколошката варијација и комбинацијата на родителските компоненти.

– Најдобри комбинатори за испитуваните својства се културните бели сорти монтичели и ранка и црвенозрнестиот генотип бр. 3 (вариетет *caucasica*).

ЛИТЕРАТУРА

1. Borojević S. 1965. Način nasleđivanja i heritabilnost kvantitativnih svojstava u ukrštanjima raznih sorti pčenica. Savremena poljoprivreda, 7–8. Novi Sad.
2. Гущин Г. 1934. Ботаническая классификация культурного риса. Краснодар.
3. Даскалов А. 1987. Вариабилност на някои основни количествени признаки при ориза (*Oryza sativa*, L.). Научни трудове – генетика, т. XXXII, кн. 2, 181–187. Пловдив.
4. Davis M., Rutger J. 1976. Yield of F_1 , F_2 and F_3 hybrids of rice (*O. sativa* L.). Euphytica 3, vol. 25, 587–595. Wageningen.
5. Jenings R., Coffman R., Kaufman E., 1979. Rice improvement. IRRI. Manila.
6. Lokaprakash R., Shivasankar G., Mahadevappa M., Gowda S., Kulkarni S. 1992. Study on genetic variability and genetic advance in rice. R. A., vol. 18, No. 1, 2–3. Пловдив.
7. Мурзова П., Купусами С. 1986: Наследување в F_1 при междусортови хибриди ориз. Научни трудове, генетика, т. XXXI, кн. 4, 41–47. Пловдив.
8. Mudra A. 1958. Statistische Methoden für landwirtschaftliche Versutche. Berlin-Hamburg.
9. Mahmoud J., Kramer H. 1956. Segregation for yield, height and maturity following a soybean cross. Agronomy Journal, 43.
10. Radović Gordana. 1979. Heterozis i naslednost važnijih elementarnih osobina rodnosti hibrida kukuruza u F_1 i F_2 generaciji. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 119, 17–32. Beograd.
11. Roy A., Panwar S. 1993. Nature of gene interaction in the inheritance of quantitative characters in rice. R.A., vol. 18, No. 1, 1.
12. Sawand S., Patil L., Bhavade G. 1994. Variability, heritability and genetic advance in pure lines of lowland rice. R.A., vol. 18, No. 2, 86.

ISSN 1409-5157

Received: September 28, 1998

Accepted: October 19, 1998

Macedonian Agricultural Review, 1998, 44 (1-2) 29-37

UDC 633.18 : 581.169 : 631.559

Original scientific paper

KEY WORDS: rice; yield; cultivated white varieties; red-grain genotypes

INHERITANCE OF SOME PRODUCTIVE TRAITS IN HYBRIDS BETWEEN CULTIVATED WHITE AND RED-GRAIN RICE GENOTYPES

Verica Ilieva¹, Cane Stojkovski², Sonja Maznevska²

¹*Institut of Rice, 92300 Kočani, Republic of Macedonia*

²*Faculty of Agriculture, 91000 Skopje, Republic of Macedonia*

S u m m a r y

The quantitative traits of rice are controlled by polygenes that combine diversely and are significantly influenced by the environmental factors. Because of these factors, their inheritance is complex and the breeding is very difficult.

In order to achieve a better breeding effect, knowledge and analysis of some genetic parameters referring to trait inheritance are necessary.

The mode of inheritance, variability and heritability of some yield components (number of productive tillers and number of grains in the main panicle) of the F₁ and F₂ generation hybrids obtained by crossing of cultivated white and red-grain rice genotypes (*Oryza sativa L.*) were analyzed. The used cultivated white varieties (Monticelli, R-76/6 and ranka) and red-grain genotypes (bicolorata, desvauxii and caucasica – by Guschchin, 1934) differ in some qualitative traits as well as in

quantitative ones, that creates a possibility for positive transgression occurrence.

The overdominant and dominant mode of inheritance prevails in the number of productive tillers inheritance. The number of grains in the main panicle in most combinations is dominantly inherited, and overdominance and negative heterosis appear, as well.

Both of the investigated traits have high variability (21.96–51.25% – for the number of productive tillers and 22.12–36.66% for the number of grains in the main panicle). The variability is higher in the F₂ generation as a result of the trait segregation.

The heritability is also high which, depends on the combination of the parental components and ranges from 27.99% to 62.05% for the number of productive tillers and from 27.03% to 66.51% for the number of grains in the main panicle.